

Директор на Агенцијата

Директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е д-р Зоран Трајчевски, избран на 12-тата седница на Советот на Агенцијата, одржана на 7 октомври 2014 година.

Во март 2013 година, господин Трајчевски се стекна со научен степен доктор на економски науки, од Факултетот за економија и инженерски менаџмент во Нови Сад, Србија. Докторската дисертација е на тема „Либерализација на пазарот на електронските комуникации и менаџментот на компаниите“. Магистер е по машински науки и енергетска ефикасност и магистер по економски науки.

Господин Трајчевски е поранешен директор на Агенцијата за електронски комуникации и одличен познавач на легислативата за медиуми и електронски комуникации.



Роден 7 март 1970;

По завршувањето на додипломските студии на Машинскиот факултет на УКИМ во Скопје, завршува специјализација во менаџирање на ефективна либерализација во телекомуникациите и радиодифузијата во Вашингтон, САД во FCC и специјализиран курс за утврдување на трошоци за интерконекција според LRIC методологијата во Лондон;

Завршува постипломски студии на УКИМ и стекнува звање „Магистер на машински науки, енергетска ефикасност во 2008 година;

Завршува постдипломски студии на Привредна Академија во Нови Сад, Србија, во 2010 година на насоката: Внатрешна и меѓународна трговија и стекнува звање „Магистер по економски науки“;

Се стекна со научен степен доктор на економски науки на Привредна Академија, Нови Сад, Србија во 2013 година со Докторската дисертација на тема „Либерализација на пазарот на електронските комуникации и менаџментот на компаниите“.

Движење во службата:

- Од 1995 до 1998 работи во приватна компанија за трговија со електронска опрема;
- Од 1998 до 1999 е раководител на Техничкиот сектор на АД Македонски телекомуникации;
- Од 1998 до 2002 работи како заменик-претседател на Управниот одбор на АД Македонски пошти;
- Од 2000 до 2002 е член на Бордот на директори на сателитската компанија EUTELSAT S.A, Париз;
- Од 2000 до 2002 работи како директор на Управата за телекомуникации;
- Од 2003 до 2006 работи во приватната компанија „Серта“;
- Од 2005 до 2011 е член на Управниот одбор на ЈП Комунална хигиена – Скопје;
- 2007 Претседател на Советот на Општина Аеродром;
- Од 2005 до 2007 член на Советот на Општина Аеродром и претседател на Комисијата за транспорт;
- Од 2006 до 2007 работи како Советник за телекомуникации на Министерот за транспорт и врски;
- Од 2006 до 2011 Застапник на Владата на РМ во АД Македонски телекомуникации и претседател на Собранието на акционери на АД Македонски телекомуникации;
- Од 2007 до 2009 Заменик-директор на ЈП Македонска радиодифузија;
- Од 2010 до 2011 работи во приватната фирма „Серта“;
- Од 2011 до средина на 2011 извршен директор на АД ЕМО – Охрид.

- Од 2011 до 2012 Член на Советот за радиодифузија на Република Македонија;
- Од 2012 до 2014 Претседател на Советот за радиодифузија на Република Македонија;
- Од 2014 – во тек Директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;

Објавени изданија:

1. Труд со наслов “The Co-channel Interference Effect on Average Error Rates in Nakagami – Q (Hoyt) Fading Channels” објавен во издание на Романската Академија Revue Roumaine Des Sciences techniques serie Electrotechnique et energetique;
2. “A Model for Student Knowledge Diagnosis through Game Learning Environment”, објавен во научното списание Tecnic Technologies Education Management, кое е индексирано во релевантните бази на научни списанија Thomson, Web of Science, Web of Knowledge, Index Copernicus, Ebsco итн.;
3. Труд со наслов “GLOBALIZACIJA I LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA KOMPANIJA U SEKTORU ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA” (анг. GLOBALIZATION AND LIBERALIZATION OF THE COMPANY THE ELEKTRONIC COMMUNICATIONS SECTOR), на научно стручен симпозиум во Врњачка Бања, одржан на 03.12.2010 година, организиран од Maintenance Engineering Academy, Society for technical diagnostics “TEHDIS”, Journal for Scientists and Engineers “Machine maintenance”, Journal for Scientists and Engineers “Tehcnical diagnostics”, Journal for Scientists and Engineers “Re-engineering”, Journal for Scientists and Engineers “Knowledge management”, Journal for Scientists and Engineers “Hydraulics and pneumatics”;
4. Труд со наслов “Review of Market Trends and Reforms in the Electronic Communications Sector in the Republic of Macedonia”, објавен во “Report on Foreign Trade of Macedonia 2008”;
5. Труд со наслов “Thermal Comfort” на Четвртиот интернационален курс за млади истражувачи “Computational Engineering”, одржан во Бугарија во 2008 година;
6. Труд со наслов “Statisticka analiza podataka uz primenu metoda linearne regresije nezavisne promeенljive Kosmofona a.d. Skorje”, објавен во научното списание “Menadzment znanja”, година VI, број 3-4, 2011г.;
7. Труд со наслов “Povecanje javnih prihoda u uslovima

;iberizovanog trzista elektronskih komunikacija", objaven vo naučното spisanie "Menadzment znanja", godina V, broj 1-2, 2011г.;

8. Труд со наслов "Optimizacija profita T-MOBILE Makedonija i uticaj na zajednicu", objaven vo naučното spisanie "Ekonomija: teorija i praksa", godina IV, broj III, 2011г., Нови Сад.

9. Труд со наслов „Use Game Based Interactive Multimedia Modules To Learning Basic Concepts On Courses For Computing Science“, objaven vo најстарото полско spisanie „Przegląd Elektrotechniczny“.

10. Труд со наслов "Interactive Multimedia as New Teaching Strategy in The Course of Programmable Logic Devices", objaven vo naučното spisanie Technologies Education Management-TTEM, ISSN 1840-1503, Vol.8. No.4. 11/12, pp, 161/169

11. Труд со наслов „Uspostavljanje liberalizacije i reforme u sektoru elektronskih komunikacija u Republici Makedoniji“, objaven vo naučното spisanie „Ekonomija, teorija i praksa“, ISSN 2217-5458

12. Трудот со наслов „Accuracy analysis of the classification model evaluation in the e-learning environment“, objaven vo naučното spisanie „TTEM – Technics Technologies Education Managment“, регистрирано vo релевантната научна база на списанија: Thomson, Web of science, Web of knowledge, Index Copernicus, Ebsco etc., broj Vol.8.No.2.5/6.2013

13. Трудот со наслов „Regulatory Framework distribution of HDTV channels in the Western Balkans Countries“, objaven vo naučното spisanie „TTEM – Technics Technologies Education Managment“, регистрирано vo релевантната научна база на списанија: Thomson, Web of science, Web of knowledge, Index Copernicus, Ebsco etc., broj Vol.8.No.4.,11/12.2013

14. Труд со наслов „Performance analysis of selection combining over correlated Nakagami-m fading channels with constant correlation model for desired signal and cochannel interference“, objaven vo naučното spisanie "Radioengineering journal", ISSN 1805-9600